



КИРМ

КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Комора на извршители на Република Македонија

Барање за прибирање на понуди за изнајмување на деловни простории.

Скопје 09.09.2016 година



Бул. „Илинден“ бр. 60/2-2 Скопје
Тел: 02 3225 674 Факс: 02 3239 877
e-mail: izvrsitelinarm@yahoo.com



ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОНУДУВАЧИТЕ

1. Договорен орган

Договорен орган е Комората на извршители на РМ – Скопје, (во понатамошниот текст КИРМ Скопје), со седиште на бул.Илинден бр.60 002-2 1000 Скопје, Р.Македонија, телефон за контакт 02-3239-877 факс 02 3239-877 електронска адреса kirm@kirm.mk, контакт лице Билјана Николовска.

2. Предмет на Договорот

Предмет на овој Договор прибирање на понуди за изнајмување на деловни простории за потребите на Комората на извршители на РМ.

3. Рок на испорака

Понудувачот чија понуда ќе биде избрана од страна на Комисија формирана од Комората на извршители на РМ, ќе има обврска предметот на договорот да го стави на располагање на Комората од 01.01.2017 година

4. Начин на плаќање

Плаќањето на износот на износот на наемнината и данокот е од 01 до 15 во месецот за тековниот месец.

5.Елементи на понудата

Понудата треба да е составена од - Пополнет образец на Понуда (Прилог 2);

Периодот за достава на понуди е 10 дена од денот на отворањето на Барањето за прибирање на понуди.

Краен рок за поднесување на понудите е 19.09.2016 година, Понудите се поднесуваат електронски на е-маил kirm@kirm.mk, пристигнатите понуди по истекот на рокот нема да се земат на разгледување.





Прилог 1:

Спецификација на потреби за деловен простор

Комората на извршители на РМ согласно одлука на Управен одбор, прибира понуди за изнајмување на деловни простории за потребите на Комората со следните карактеристики:

Големина на просторот: од 100 м² до 150 м²

Локација на просторот: Општина Центар, Скопје.

Опрема на прсоторот; информации за број на простории во склоп на просторот, тоалети, кујна, тараса и помошни простории-подрум. Внатрешен инвентар (тела за греење и ладење)

Функционалност на просторот: информации за местоположба (улица, број и спрат), лифт итн.

Напомена: Доколку располагате со фотографии од просторот истите можете да ги доставите во прилог на маилот.



Прилог 2:

ОБРАЗЕЦ НА ПОНУДАТА

Врз основа на барање за прибирање на понуди ја поднесуваме следнава:

1. ПОНУДА

Информации за Понудувачот:

Назив / Име и презиме на понудувачот _____

Контакт информации: _____

Адреса: _____

Телефон: _____

Факс: _____

Е-пошта: _____

Лице за контакт: _____

Одговорно лице: _____

Даночен број: _____

2. ТЕХНИЧКА И ФИНАНСИСКА ПОНУДА

2.1. Согласно сме да понудиме деловни просории со бараната спецификација и тоа

р.б	Назив	Количина	Цена со ДДВ/персонален данок во денари
1.	Деловен простор	месечно	

Според тоа, вкупната цена со ДДВ/ персонален данок за изнајмување на деловен простор на месечно ниво изнесува: _____ [со бројки],

_____ [со букви]

Датум и место:

Овластено лице:
